

Како постапуваат домашните даватели на платежни услуги во извршувањето платежни трансакции со странство при вложување на резидентите во криптосредства?

Во согласност со постојните меѓународни препораки, имајќи предвид дека работењето со криптосредства не претставува конвенционално вложување во регулирани финансиски средства, туку најчесто купување произведено нефинансиско, нематеријално средство, па оттука, при извршувањето платежни трансакции со странство домашните даватели на платежни услуги треба да ги сметаат ваквите трансакции како тековни трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти. Треба да се има предвид дека оваа материја е променлива и е предмет на постојано следење, поради што и тековните препораки може да бидат променети.

Во согласност со точката 42 од Упатството на Народната банка за начинот за вршење на платниот промет со странство, при плаќање во странство, за ваквите трансакции потребна е информацијата од даноодавачот – резидент за основата на плаќањето.

При вршењето на плаќањето / наплатата давателот на платежни услуги треба да ја примени шифрата на основ 112 (увоз / извоз на стоки) предвидена во Шифрарникот на основи за плаќања и наплати којшто е составен дел на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство.

Од аспект на приливите за резидентите од продажба на криптосредства во странство, давателот на платежни услуги треба да примени постапка за директна наплата, односно да ја одобри платежната сметка на резидентот корисник на наплата, доколку располага со претходна писмена информација добиена од корисникот на наплатата за видот на трансакцијата и бројот на платежната сметка на која треба да се одобри наплатата, без притоа да се бараат посебни документи.

На крајот, сакаме да укажеме дека во моментот Народната банка не претставува регулатор, ниту има каква било надзорна улога во врска со прометот со криптосредства, независно дали тој се врши во непосредна комуникација помеѓу субјектите коишто тргуваат со нив или тргувањата со криптосредства се вршат на дигитални платформи или преку странски брокери. Потенцираме дека инвеститорите во криптосредства го преземаат самостојно целиот инвестициски ризик од своето вложување.